

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

Излегува по потреба Среда 30.12.2020 год.

Бр. 14/2020

конт.тел 046-784-640; faks 046-784-641;

e-mail contact@vevcani.gov.mk www.vevcani.gov.mk

Ред.

број.....стр.

1. Буџет на
Општина Вевчани за 2021 година.....2

2. О Д Л У К А
за извршување на Буџетот на
Општина Вевчани з а 2021 година.....53

3. ОДЛУКА
за усвојување на програми за развој.....57

Издавач:

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

Компјутерска обработка:

СТРУЧНА СЛУЖБА НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

Врз основа на чл. 36 ст.1 точ.2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 5/02) и чл. 28 ст.1 од Законот за финансирање на ЕЛС (Сл.весник на РМ 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и Сл. весник на Република Северна Македонија бр. 244/19) Советот на општина Вевчани на 27 седница одржана на ден 22.12.2020 донесе:

БУЏЕТ

На Општина Вевчани за 2021 година

1. Општ дел**Член 1**Буџетот на Општина Вевчани за **2021 година** се состои од:**I. Вкупни приходи**

50.236.000

Даночни приходи	7.017.000
Неданочни приходи	4.034.000
Капитални приходи	2.320.000
Приходи од дотации	22.663.000
Приходи од трансвери	9.852.000
Приходи од донации	4.350.000

II. Вкупни расходи

48.739.000

Од утврдени намени	48.439.000
Расходи од резерви	300.000

III. Суфицит 1 497.000

IV. Финансирање -1.497.000

Прилив	0
Домашни задолжувања	0
Странски заеми	0
Депозити	0
Одлив	1.497.000
Отплата на главница	1.497.000

Член 2

Приходите на буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи ,а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува:

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

Ниво на: Ставка

		58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни приходи
			Буџет	Приходи од самофинан. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.620.000	7.017.000	0	0	0	0	7.017.000
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	340.000	520.000	0	0	0	0	520.000
713	Даноци на имот	1.670.000	2.320.000	0	0	0	0	2.320.000
717	Даноци на специфични услуги	4.610.000	4.177.000	0	0	0	0	4.177.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2.689.000	3.424.000	610.000	0	0	0	4.034.000
722	Глоби, судски и административни такси	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
723	Такси и надоместоци	1.899.000	1.050.000	610.000	0	0	0	1.660.000
724	Други владини услуги	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000
725	Други неданочни приходи	560.000	2.144.000	0	0	0	0	2.144.000
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	4.041.000	2.320.000	0	0	0	0	2.320.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	4.041.000	2.320.000	0	0	0	0	2.320.000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	44.819.000	9.852.000	0	22.663.000	4.350.000	0	36.865.000
741	Трансфери од други нивоа на власт	38.671.000	9.852.000	0	22.663.000	0	0	32.515.000
742	Донации од странство	6.148.000	0	0	0	4.350.000	0	4.350.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
		Предходен буџет	Б У Џ Е Т					
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	26.793.792	7.413.500	0	19.900.043	0	0	27.313.543
401	Основни плати	18.990.608	4.509.500	0	14.290.062	0	0	18.799.562
402	Придонеси за социјално осигурување	7.173.184	1.794.000	0	5.609.981	0	0	7.403.981
404	Надоместоци	630.000	1.110.000	0	0	0	0	1.110.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	190.000	300.000	0	0	0	0	300.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	90.000	200.000	0	0	0	0	200.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	12.500.208	4.906.000	478.000	2.443.957	170.000	0	7.997.957
420	Патни и дневни расходи	100.000	75.000	0	5.000	0	0	80.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.756.000	1.795.000	0	1.454.000	0	0	3.249.000
423	Материјали и ситен инвентар	1.439.500	660.000	453.000	225.000	0	0	1.338.000
424	Поправки и тековно одржување	1.075.000	696.000	0	228.800	0	0	924.800
425	Договорни услуги	1.522.500	660.000	0	294.000	0	0	954.000
426	Други тековни расходи	4.607.208	1.020.000	25.000	237.157	170.000	0	1.452.157
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	50.000	375.000	0	0	0	0	375.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	50.000	375.000	0	0	0	0	375.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	778.000	512.000	0	225.000	0	0	737.000
464	Разни трансфери	628.000	362.000	0	225.000	0	0	587.000
465	Исплата по извршени исправи	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	149.000	149.000	0	0	0	0	149.000
471	Социјални надоместоци	149.000	149.000	0	0	0	0	149.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	16.211.000	7.460.500	132.000	94.000	4.180.000	0	11.866.500
480	Купување на опрема и машини	626.000	270.000	132.000	34.000	380.000	0	816.000
482	Други градежни објекти	15.535.000	7.140.500	0	0	3.800.000	0	10.940.500
483	Купување на мебел	0	0	0	60.000	0	0	60.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	1.497.000	1.497.000	0	0	0	0	1.497.000
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	770.000	770.000	0	0	0	0	770.000

493 Отплата на главнина до други нивоа на власт	727.000	727.000	0	0	0	0	727.000
---	---------	---------	---	---	---	---	---------

БИЛАНС НА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: Ставка

		16.211.000	7.460.500	132.000	94.000	4.180.000	0	11.866.500
Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	16.211.000	7.460.500	132.000	94.000	4.180.000	0	11.866.500
480	Купување на опрема и машини	626.000	270.000	132.000	34.000	380.000	0	816.000
482	Други градежни објекти	15.535.000	7.140.500	0	0	3.800.000	0	10.940.500
483	Купување на мебел	0	0	0	60.000	0	0	60.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000

БИЛАНС НА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	41.958.000	15.152.500	478.000	22.569.000	170.000	0	38.369.500
		Предходен буџет	Б У Џ Е Т					
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	26.793.792	7.413.500	0	19.900.043	0	0	27.313.543
401	Основни плати	18.990.608	4.509.500	0	14.290.062	0	0	18.799.562
402	Придонеси за социјално осигурување	7.173.184	1.794.000	0	5.609.981	0	0	7.403.981
404	Надоместоци	630.000	1.110.000	0	0	0	0	1.110.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	190.000	300.000	0	0	0	0	300.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	90.000	200.000	0	0	0	0	200.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	12.500.208	4.906.000	478.000	2.443.957	170.000	0	7.997.957
420	Патни и дневни расходи	100.000	75.000	0	5.000	0	0	80.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.756.000	1.795.000	0	1.454.000	0	0	3.249.000
423	Материјали и ситен инвентар	1.439.500	660.000	453.000	225.000	0	0	1.338.000
424	Поправки и тековно одржување	1.075.000	696.000	0	228.800	0	0	924.800
425	Договорни услуги	1.522.500	660.000	0	294.000	0	0	954.000
426	Други тековни расходи	4.607.208	1.020.000	25.000	237.157	170.000	0	1.452.157
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	50.000	375.000	0	0	0	0	375.000
452	Каматни плаќања кон домаќни кредитори	50.000	375.000	0	0	0	0	375.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	778.000	512.000	0	225.000	0	0	737.000
464	Разни трансфери	628.000	362.000	0	225.000	0	0	587.000
465	Исплата по извршни исправи	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	149.000	149.000	0	0	0	0	149.000
471	Социјални надоместоци	149.000	149.000	0	0	0	0	149.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	1.497.000	1.497.000	0	0	0	0	1.497.000
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	770.000	770.000	0	0	0	0	770.000
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	727.000	727.000	0	0	0	0	727.000

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ПО ФУНКЦИИ НА ЕЛС

Ниво на: СТАВКА

Фун. ста. Фун. код	О П И С	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
		Б У Џ Е Т					
		Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити	ВКУПНО
0		1.180.000	0	0	0	0	1.180.000
0		1.180.000	0	0	0	0	1.180.000
701	ОПШТИ ЈАВНИ СЛУЖБИ	14.604.500	0	0	4.180.000	0	18.784.500
7011	ИЗВШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ, НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	14.604.500	0	0	4.180.000	0	18.784.500
704	ЕКОНОМСКИ РАБОТИ	5.491.500	0	0	120.000	0	5.611.500
7045	ТРАНСПОРТ	5.363.500	0	0	0	0	5.363.500
7047	ОСТАНАТИ ИНДУСТРИИ	128.000	0	0	120.000	0	248.000
705	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	657.000	0	0	0	0	657.000
7051	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	50.000	0	0	0	0	50.000
7052	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	160.000	0	0	0	0	160.000
7056	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	447.000	0	0	0	0	447.000
706	ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	600.000	0	0	50.000	0	650.000
7062	РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	200.000	0	0	50.000	0	250.000
7064	ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ	400.000	0	0	0	0	400.000
708	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА	60.000	0	0	0	0	60.000
7081	СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	30.000	0	0	0	0	30.000
7082	УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА	30.000	0	0	0	0	30.000
709	ОБРАЗОВАНИЕ	0	478.000	22.663.000	0	0	23.141.000
7091	ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	478.000	22.663.000	0	0	23.141.000
710	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	20.000	132.000	0	0	0	152.000
7109	ДРУГА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	20.000	132.000	0	0	0	152.000

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

		22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
Фун.код Потпр.	О П И С	Б У Ц Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити	
0		1.180.000	0	0	0	0	1.180.000
JDA	ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛНИ УЛИЦИ И ПАТИШТА	1.180.000	0	0	0	0	1.180.000
7011	ИЗВТШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ, НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	14.604.500	0	0	4.180.000	0	18.784.500
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	827.000	0	0	0	0	827.000
A10	ИЗБОРНИ АКТИВНОСТИ И РЕФЕРЕНДУМИ	280.000	0	0	0	0	280.000
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	1.525.500	0	0	0	0	1.525.500
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	11.242.000	0	0	0	0	11.242.000
EA0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	730.000	0	0	4.180.000	0	4.910.000
7045	ТРАНСПОРТ	5.363.500	0	0	0	0	5.363.500
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАКАЈОТ	350.000	0	0	0	0	350.000
JD0	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	5.013.500	0	0	0	0	5.013.500
7047	ОСТАНАТИ ИНДУСТРИИ	128.000	0	0	120.000	0	248.000
G20	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	128.000	0	0	120.000	0	248.000
7051	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	50.000	0	0	0	0	50.000
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	50.000	0	0	0	0	50.000
7052	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	160.000	0	0	0	0	160.000
J10	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	160.000	0	0	0	0	160.000
7056	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	447.000	0	0	0	0	447.000
JM0	ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	377.000	0	0	0	0	377.000
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	70.000	0	0	0	0	70.000
7062	РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	200.000	0	0	50.000	0	250.000
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	100.000	0	0	0	0	100.000
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	100.000	0	0	50.000	0	150.000
7064	ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ	400.000	0	0	0	0	400.000
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	400.000	0	0	0	0	400.000
7081	СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	30.000	0	0	0	0	30.000
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	30.000	0	0	0	0	30.000
7082	УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА	30.000	0	0	0	0	30.000
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	30.000	0	0	0	0	30.000
7091	ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	478.000	22.663.000	0	0	23.141.000
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	20.000	18.163.000	0	0	18.183.000

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

		22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
		Б У Џ Е Т					
Фун.код Потпр.	О П И С	Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити	ВКУПНО
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	458.000	4.500.000	0	0	4.958.000
7109	ДРУГА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	20.000	132.000	0	0	0	152.000
VA0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	132.000	0	0	0	132.000
X10	РОВОА ЕДНАКВОСТ	20.000	0	0	0	0	20.000

БИЛАНС НА ПРИХОДИ - 2022

Ниво на: Ставка

		24.874.300	671.000	24.929.300	4.785.000	0	55.259.600
Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНИ ПРИХОДИ
		Буџет	Приходи од самофинан. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	7.718.700	0	0	0	0	7.718.700
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	572.000	0	0	0	0	572.000
713	Даноци на имот	2.552.000	0	0	0	0	2.552.000
717	Даноци на специфични услуги	4.594.700	0	0	0	0	4.594.700
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.766.400	671.000	0	0	0	4.437.400
722	Глоби, судски и административни такси	165.000	0	0	0	0	165.000
723	Такси и надоместоци	1.155.000	671.000	0	0	0	1.826.000
724	Други владини услуги	88.000	0	0	0	0	88.000
725	Други неданочни приходи	2.358.400	0	0	0	0	2.358.400
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	2.552.000	0	0	0	0	2.552.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	2.552.000	0	0	0	0	2.552.000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	10.837.200	0	24.929.300	4.785.000	0	40.551.500
741	Трансфери од други нивоа на власт	10.837.200	0	24.929.300	0	0	35.766.500
742	Донации од странство	0	0	0	4.785.000	0	4.785.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ - 2022

Ниво на: Ставка

		24.874.300	671.000	24.929.300	4.785.000	0	55.259.600
Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	8.154.850	0	21.890.047	0	0	30.044.897
401	Основни плати	4.960.450	0	15.719.068	0	0	20.679.518
402	Придонеси за социјално осигурување	1.973.400	0	6.170.979	0	0	8.144.379
404	Надоместоци	1.221.000	0	0	0	0	1.221.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	330.000	0	0	0	0	330.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	110.000	0	0	0	0	110.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	220.000	0	0	0	0	220.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.396.600	525.800	2.688.353	187.000	0	8.797.753
420	Патни и дневни расходи	82.500	0	5.500	0	0	88.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.974.500	0	1.599.400	0	0	3.573.900
423	Материјали и ситен инвентар	726.000	498.300	247.500	0	0	1.471.800
424	Поправки и тековно одржување	765.600	0	251.680	0	0	1.017.280
425	Договорни услуги	726.000	0	323.400	0	0	1.049.400
426	Други тековни расходи	1.122.000	27.500	260.873	187.000	0	1.597.373
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	412.500	0	0	0	0	412.500
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	412.500	0	0	0	0	412.500
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	563.200	0	247.500	0	0	810.700
464	Разни трансфери	398.200	0	247.500	0	0	645.700
465	Исплата по извршни исправи	165.000	0	0	0	0	165.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	163.900	0	0	0	0	163.900
471	Социјални надоместоци	163.900	0	0	0	0	163.900
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	8.206.550	145.200	103.400	4.598.000	0	13.053.150
480	Купување на опрема и машини	297.000	145.200	37.400	418.000	0	897.600
482	Други градежни објекти	7.854.550	0	0	4.180.000	0	12.034.550
483	Купување на мебел	0	0	66.000	0	0	66.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	55.000	0	0	0	0	55.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	1.646.700	0	0	0	0	1.646.700
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	847.000	0	0	0	0	847.000
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	799.700	0	0	0	0	799.700

БИЛАНС НА ПРИХОДИ - 2023

Ниво на: Ставка

		24.874.300	671.000	24.929.300	4.785.000	0	55.259.600
Категорија Ставка	О П И С	Б У Ц Е Т					ВКУПНИ ПРИХОДИ
		Буџет	Приходи од самофинан. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	7.718.700	0	0	0	0	7.718.700
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	572.000	0	0	0	0	572.000
713	Даноци на имот	2.552.000	0	0	0	0	2.552.000
717	Даноци на специфични услуги	4.594.700	0	0	0	0	4.594.700
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.766.400	671.000	0	0	0	4.437.400
722	Глоби, судски и административни такси	165.000	0	0	0	0	165.000
723	Такси и надоместоци	1.155.000	671.000	0	0	0	1.826.000
724	Други владини услуги	88.000	0	0	0	0	88.000
725	Други неданочни приходи	2.358.400	0	0	0	0	2.358.400
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	2.552.000	0	0	0	0	2.552.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	2.552.000	0	0	0	0	2.552.000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	10.837.200	0	24.929.300	4.785.000	0	40.551.500
741	Трансфери од други нивоа на власт	10.837.200	0	24.929.300	0	0	35.766.500
742	Донации од странство	0	0	0	4.785.000	0	4.785.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ - 2023

Ниво на: Ставка

		24.874.300	671.000	24.929.300	4.785.000	0	55.259.600
Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	8.154.850	0	21.890.047	0	0	30.044.897
401	Основни плати	4.960.450	0	15.719.068	0	0	20.679.518
402	Придонеси за социјално осигурување	1.973.400	0	6.170.979	0	0	8.144.379
404	Надоместоци	1.221.000	0	0	0	0	1.221.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	330.000	0	0	0	0	330.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	110.000	0	0	0	0	110.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	220.000	0	0	0	0	220.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.396.600	525.800	2.688.353	187.000	0	8.797.753
420	Патни и дневни расходи	82.500	0	5.500	0	0	88.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.974.500	0	1.599.400	0	0	3.573.900
423	Материјали и ситен инвентар	726.000	498.300	247.500	0	0	1.471.800
424	Поправки и тековно одржување	765.600	0	251.680	0	0	1.017.280
425	Договорни услуги	726.000	0	323.400	0	0	1.049.400
426	Други тековни расходи	1.122.000	27.500	260.873	187.000	0	1.597.373
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	412.500	0	0	0	0	412.500
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	412.500	0	0	0	0	412.500
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	563.200	0	247.500	0	0	810.700
464	Разни трансфери	398.200	0	247.500	0	0	645.700
465	Исплата по извршни исправи	165.000	0	0	0	0	165.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	163.900	0	0	0	0	163.900
471	Социјални надоместоци	163.900	0	0	0	0	163.900
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	8.206.550	145.200	103.400	4.598.000	0	13.053.150
480	Купување на опрема и машини	297.000	145.200	37.400	418.000	0	897.600
482	Други градежни објекти	7.854.550	0	0	4.180.000	0	12.034.550
483	Купување на мебел	0	0	66.000	0	0	66.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	55.000	0	0	0	0	55.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	1.646.700	0	0	0	0	1.646.700
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	847.000	0	0	0	0	847.000
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	799.700	0	0	0	0	799.700

Член3

Приходите во износ од 50.236.000 денари се искажани по основни намени во билансот на приходите и расходите на буџет на Општина за 2021 година и се распоредени по поблиски намени во посебниот дел.

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

		58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
A0	СОВЕТ НА ОПШТИНА	827.000	827.000	0	0	0	0	827.000
ПРИХОДИ :								
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	827.000	827.000	0	0	0	0	827.000
РАСХОДИ :								
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	667.000	667.000	0	0	0	0	667.000
401	Основни плати	67.000	67.000	0	0	0	0	67.000
404	Надоместоци	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	130.000	150.000	0	0	0	0	150.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	30.000	50.000	0	0	0	0	50.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	30.000	10.000	0	0	0	0	10.000
420	Патни и дневни расходи	30.000	10.000	0	0	0	0	10.000
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	827.000	827.000	0	0	0	0	827.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	667.000	667.000	0	0	0	0	667.000
401	Основни плати	67.000	67.000	0	0	0	0	67.000
404	Надоместоци	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	130.000	150.000	0	0	0	0	150.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	30.000	50.000	0	0	0	0	50.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	30.000	10.000	0	0	0	0	10.000
420	Патни и дневни расходи	30.000	10.000	0	0	0	0	10.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	58.189.000	22.813.000	610.000	22.863.000	4.350.000	0	50.236.000
			Б У Џ Е Т						Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинанс. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
A1	ИЗБОРНИ АКТИВНОСТИ И РЕФЕРЕНДУМИ	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
ПРИХОДИ :									
A10	ИЗБОРНИ АКТИВНОСТИ И РЕФЕРЕНДУМИ	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
РАСХОДИ :									
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
404	Надоместоци	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
426	Други тековни расходи	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
A10	ИЗБОРНИ АКТИВНОСТИ И РЕФЕРЕНДУМИ	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
404	Надоместоци	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
426	Други тековни расходи	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

		58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
D0	ГРАДОНАЧАЛНИК	1.368.500	1.525.500	0	0	0	0	1.525.500
ПРИХОДИ:								
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	1.368.500	1.525.500	0	0	0	0	1.525.500
РАСХОДИ:								
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	959.500	1.026.500	0	0	0	0	1.026.500
401	Основни плати	672.500	687.500	0	0	0	0	687.500
402	Придонеси за социјално осигурување	257.000	279.000	0	0	0	0	279.000
404	Надоместоци	30.000	60.000	0	0	0	0	60.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	60.000	150.000	0	0	0	0	150.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	60.000	150.000	0	0	0	0	150.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000
426	Други тековни расходи	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
464	Разни трансфери	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	149.000	149.000	0	0	0	0	149.000
471	Социјални надоместоци	149.000	149.000	0	0	0	0	149.000
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	1.368.500	1.525.500	0	0	0	0	1.525.500
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	959.500	1.026.500	0	0	0	0	1.026.500
401	Основни плати	672.500	687.500	0	0	0	0	687.500
402	Придонеси за социјално осигурување	257.000	279.000	0	0	0	0	279.000
404	Надоместоци	30.000	60.000	0	0	0	0	60.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	60.000	150.000	0	0	0	0	150.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	60.000	150.000	0	0	0	0	150.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000
426	Други тековни расходи	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
464	Разни трансфери	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	149.000	149.000	0	0	0	0	149.000
471	Социјални надоместоци	149.000	149.000	0	0	0	0	149.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

		58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
E0	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	10.932.500	11.242.000	0	0	0	0	11.242.000
ПРИХОДИ :								
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	10.932.500	11.242.000	0	0	0	0	11.242.000
РАСХОДИ :								
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.736.000	5.470.000	0	0	0	0	5.470.000
401	Основни плати	4.164.000	3.755.000	0	0	0	0	3.755.000
402	Придонеси за социјално осигурување	1.572.000	1.515.000	0	0	0	0	1.515.000
404	Надоместоци	0	200.000	0	0	0	0	200.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.399.500	3.596.000	0	0	0	0	3.596.000
420	Патни и дневни расходи	65.000	65.000	0	0	0	0	65.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.545.000	1.595.000	0	0	0	0	1.595.000
423	Материјали и ситен инвентар	432.500	460.000	0	0	0	0	460.000
424	Поправки и тековно одржување	256.000	346.000	0	0	0	0	346.000
425	Договорни услуги	488.000	550.000	0	0	0	0	550.000
426	Други тековни расходи	613.000	580.000	0	0	0	0	580.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	50.000	375.000	0	0	0	0	375.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	50.000	375.000	0	0	0	0	375.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	250.000	304.000	0	0	0	0	304.000
464	Разни трансфери	100.000	154.000	0	0	0	0	154.000
465	Исплата по извршни исправи	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	1.497.000	1.497.000	0	0	0	0	1.497.000
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	770.000	770.000	0	0	0	0	770.000
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	727.000	727.000	0	0	0	0	727.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: **СТАВКА**

		58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	10.932.500	11.242.000	0	0	0	0	11.242.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.736.000	5.470.000	0	0	0	0	5.470.000
401	Основни плати	4.164.000	3.755.000	0	0	0	0	3.755.000
402	Придонеси за социјално осигурување	1.572.000	1.515.000	0	0	0	0	1.515.000
404	Надоместоци	0	200.000	0	0	0	0	200.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.399.500	3.596.000	0	0	0	0	3.596.000
420	Патни и дневни расходи	65.000	65.000	0	0	0	0	65.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.545.000	1.595.000	0	0	0	0	1.595.000
423	Материјали и ситен инвентар	432.500	460.000	0	0	0	0	460.000
424	Поправки и тековно одржување	256.000	346.000	0	0	0	0	346.000
425	Договорни услуги	488.000	550.000	0	0	0	0	550.000
426	Други тековни расходи	613.000	580.000	0	0	0	0	580.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	50.000	375.000	0	0	0	0	375.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	50.000	375.000	0	0	0	0	375.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	250.000	304.000	0	0	0	0	304.000
464	Разни трансфери	100.000	154.000	0	0	0	0	154.000
465	Исплата по извршни исправи	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	1.497.000	1.497.000	0	0	0	0	1.497.000
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	770.000	770.000	0	0	0	0	770.000
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	727.000	727.000	0	0	0	0	727.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

		58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
EA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ НА ОПШТИНАТА	4.216.000	730.000	0	0	4.180.000	0	4.910.000
ПРИХОДИ:								
EA0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	4.216.000	730.000	0	0	4.180.000	0	4.910.000
РАСХОДИ:								
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.216.000	730.000	0	0	4.180.000	0	4.910.000
480	Купување на опрема и машини	486.000	270.000	0	0	380.000	0	650.000
482	Други градежни објекти	3.680.000	410.000	0	0	3.800.000	0	4.210.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
EA0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	4.216.000	730.000	0	0	4.180.000	0	4.910.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.216.000	730.000	0	0	4.180.000	0	4.910.000
480	Купување на опрема и машини	486.000	270.000	0	0	380.000	0	650.000
482	Други градежни објекти	3.680.000	410.000	0	0	3.800.000	0	4.210.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

		58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
F1	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	400.000	100.000	0	0	0	0	100.000
ПРИХОДИ :								
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	400.000	100.000	0	0	0	0	100.000
РАСХОДИ :								
42	СТОКИ И УСЛУГИ	400.000	100.000	0	0	0	0	100.000
425	Договорни услуги	400.000	100.000	0	0	0	0	100.000
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	400.000	100.000	0	0	0	0	100.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	400.000	100.000	0	0	0	0	100.000
425	Договорни услуги	400.000	100.000	0	0	0	0	100.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

		58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
G1	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	100.000	100.000	0	0	50.000	0	150.000
ПРИХОДИ:								
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	100.000	100.000	0	0	50.000	0	150.000
РАСХОДИ:								
42	СТОКИ И УСЛУГИ	100.000	100.000	0	0	50.000	0	150.000
426	Други тековни расходи	100.000	100.000	0	0	50.000	0	150.000
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	100.000	100.000	0	0	50.000	0	150.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	100.000	100.000	0	0	50.000	0	150.000
426	Други тековни расходи	100.000	100.000	0	0	50.000	0	150.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

		58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
G2	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	523.000	128.000	0	0	120.000	0	248.000
ПРИХОДИ:								
G20	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	523.000	128.000	0	0	120.000	0	248.000
РАСХОДИ:								
42	СТОКИ И УСЛУГИ	220.000	0	0	0	120.000	0	120.000
425	Договорни услуги	180.000	0	0	0	0	0	0
426	Други тековни расходи	40.000	0	0	0	120.000	0	120.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	303.000	128.000	0	0	0	0	128.000
464	Разни трансфери	303.000	128.000	0	0	0	0	128.000
G20	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	523.000	128.000	0	0	120.000	0	248.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	220.000	0	0	0	120.000	0	120.000
425	Договорни услуги	180.000	0	0	0	0	0	0
426	Други тековни расходи	40.000	0	0	0	120.000	0	120.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	303.000	128.000	0	0	0	0	128.000
464	Разни трансфери	303.000	128.000	0	0	0	0	128.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

		58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
J3	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	862.000	400.000	0	0	0	0	400.000
ПРИХОДИ:								
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	862.000	400.000	0	0	0	0	400.000
РАСХОДИ:								
42	СТОКИ И УСЛУГИ	862.000	400.000	0	0	0	0	400.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	572.000	200.000	0	0	0	0	200.000
423	Материјали и ситен инвентар	250.000	200.000	0	0	0	0	200.000
424	Поправки и тековно одржување	40.000	0	0	0	0	0	0
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	862.000	400.000	0	0	0	0	400.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	862.000	400.000	0	0	0	0	400.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	572.000	200.000	0	0	0	0	200.000
423	Материјали и ситен инвентар	250.000	200.000	0	0	0	0	200.000
424	Поправки и тековно одржување	40.000	0	0	0	0	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

		58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
J4	ЈАВНА ЧИСТОТА	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	ПРИХОДИ :							
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	РАСХОДИ :							
42	СТОКИ И УСЛУГИ	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
424	Поправки и тековно одржување	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
424	Поправки и тековно одржување	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

		58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
J6	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И МОСТОВИ И РЕ	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000
ПРИХОДИ :								
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000
РАСХОДИ :								
42	СТОКИ И УСЛУГИ	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000
424	Поправки и тековно одржување	350.000	300.000	0	0	0	0	300.000
426	Други тековни расходи	0	50.000	0	0	0	0	50.000
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000
424	Поправки и тековно одржување	350.000	300.000	0	0	0	0	300.000
426	Други тековни расходи	0	50.000	0	0	0	0	50.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
		Предходен Буџет	Б У Џ Е Т					
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
JD	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И МОСТОВИ	5.611.000	6.193.500	0	0	0	0	6.193.500
ПРИХОДИ :								
JD0	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	4.431.000	5.013.500	0	0	0	0	5.013.500
JDA	ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛНИ УЛИЦИ И ПАТИШТА	1.180.000	1.180.000	0	0	0	0	1.180.000
РАСХОДИ :								
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.611.000	6.193.500	0	0	0	0	6.193.500
482	Други градежни објекти	5.611.000	6.193.500	0	0	0	0	6.193.500
JD0	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	4.431.000	5.013.500	0	0	0	0	5.013.500
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.431.000	5.013.500	0	0	0	0	5.013.500
482	Други градежни објекти	4.431.000	5.013.500	0	0	0	0	5.013.500
JDA	ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛНИ УЛИЦИ И ПАТИШТА	1.180.000	1.180.000	0	0	0	0	1.180.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.180.000	1.180.000	0	0	0	0	1.180.000
482	Други градежни објекти	1.180.000	1.180.000	0	0	0	0	1.180.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000	
		Предходен буџет	Б У Џ Е Т						Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
J1	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ	1.844.000	160.000	0	0	0	0	160.000	
ПРИХОДИ :									
J10	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ	1.844.000	160.000	0	0	0	0	160.000	
РАСХОДИ :									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.844.000	160.000	0	0	0	0	160.000	
482	Други градежни објекти	1.844.000	160.000	0	0	0	0	160.000	
J10	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ	1.844.000	160.000	0	0	0	0	160.000	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.844.000	160.000	0	0	0	0	160.000	
482	Други градежни објекти	1.844.000	160.000	0	0	0	0	160.000	

ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

		58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
JM	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	4.400.000	377.000	0	0	0	0	377.000
ПРИХОДИ :								
JM0	ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	4.400.000	377.000	0	0	0	0	377.000
РАСХОДИ :								
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.400.000	377.000	0	0	0	0	377.000
482	Други градежни објекти	4.400.000	377.000	0	0	0	0	377.000
JM0	ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	4.400.000	377.000	0	0	0	0	377.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.400.000	377.000	0	0	0	0	377.000
482	Други градежни објекти	4.400.000	377.000	0	0	0	0	377.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

		58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
K4	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	2.800.000	30.000	0	0	0	0	30.000
ПРИХОДИ :								
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	2.800.000	30.000	0	0	0	0	30.000
РАСХОДИ :								
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.800.000	10.000	0	0	0	0	10.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.000	0	0	0	0	0	0
423	Материјали и ситен инвентар	10.000	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги	20.000	10.000	0	0	0	0	10.000
426	Други тековни расходи	2.765.000	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	20.000	0	0	0	0	20.000
464	Разни трансфери	0	20.000	0	0	0	0	20.000
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	2.800.000	30.000	0	0	0	0	30.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.800.000	10.000	0	0	0	0	10.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.000	0	0	0	0	0	0
423	Материјали и ситен инвентар	10.000	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги	20.000	10.000	0	0	0	0	10.000
426	Други тековни расходи	2.765.000	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	20.000	0	0	0	0	20.000
464	Разни трансфери	0	20.000	0	0	0	0	20.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

		58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
L0	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
	ПРИХОДИ :							
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
	РАСХОДИ :							
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
464	Разни трансфери	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
464	Разни трансфери	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

		58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
N1	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	18.520.000	0	20.000	18.163.000	0	0	18.183.000
ПРИХОДИ :								
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	18.520.000	0	20.000	18.163.000	0	0	18.183.000
РАСХОДИ :								
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	15.752.500	0	0	16.400.000	0	0	16.400.000
401	Основни плати	11.420.000	0	0	11.770.000	0	0	11.770.000
402	Придонеси за социјално осигурување	4.332.500	0	0	4.630.000	0	0	4.630.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.562.500	0	20000	1.514.000	0	0	1.534.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.220.000	0	0	1.036.000	0	0	1.036.000
423	Материјали и ситен инвентар	155.000	0	20.000	95.000	0	0	115.000
424	Поправки и тековно одржување	270.000	0	0	132.000	0	0	132.000
425	Договорни услуги	286.500	0	0	100.000	0	0	100.000
426	Други тековни расходи	631.000	0	0	151.000	0	0	151.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	165.000	0	0	225.000	0	0	225.000
464	Разни трансфери	165.000	0	0	225.000	0	0	225.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	40.000	0	0	24.000	0	0	24.000
480	Купување на опрема и машини	40.000	0	0	24.000	0	0	24.000
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	18.520.000	0	20.000	18.163.000	0	0	18.183.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	15.752.500	0	0	16.400.000	0	0	16.400.000
401	Основни плати	11.420.000	0	0	11.770.000	0	0	11.770.000
402	Придонеси за социјално осигурување	4.332.500	0	0	4.630.000	0	0	4.630.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.562.500	0	20.000	1.514.000	0	0	1.534.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.220.000	0	0	1.036.000	0	0	1.036.000
423	Материјали и ситен инвентар	155.000	0	20.000	95.000	0	0	115.000
424	Поправки и тековно одржување	270.000	0	0	132.000	0	0	132.000
425	Договорни услуги	286.500	0	0	100.000	0	0	100.000
426	Други тековни расходи	631.000	0	0	151.000	0	0	151.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	165.000	0	0	225.000	0	0	225.000
464	Разни трансфери	165.000	0	0	225.000	0	0	225.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	40.000	0	0	24.000	0	0	24.000
480	Купување на опрема и машини	40.000	0	0	24.000	0	0	24.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

		58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
R1	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000
ПРИХОДИ:								
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000
РАСХОДИ:								
42	СТОКИ И УСЛУГИ	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000
426	Други тековни расходи	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000
426	Други тековни расходи	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000	
		Предходен буџет	Б У Џ Е Т						Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
V1	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	5.175.000	0	458.000	4.500.000	0	0	4.958.000	
ПРИХОДИ :									
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	5.175.000	0	458.000	4.500.000	0	0	4.958.000	
РАСХОДИ :									
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	3.678.792	0	0	3.500.043	0	0	3.500.043	
401	Основни плати	2.667.108	0	0	2.520.062	0	0	2.520.062	
402	Придонеси за социјално осигурување	1.011.684	0	0	979.981	0	0	979.981	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.466.208	0	458.000	929.957	0	0	1.387.957	
420	Патни и дневни расходи	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	414.000	0	0	418.000	0	0	418.000	
423	Материјали и ситен инвентар	592.000	0	433.000	130.000	0	0	563.000	
424	Поправки и тековно одржување	109.000	0	0	96.800	0	0	96.800	
425	Договорни услуги	148.000	0	0	194.000	0	0	194.000	
426	Други тековни расходи	198.208	0	25.000	86.157	0	0	111.157	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	30.000	0	0	70.000	0	0	70.000	
480	Купување на опрема и машини	30.000	0	0	10.000	0	0	10.000	
483	Купување на мебел	0	0	0	60.000	0	0	60.000	
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	5.175.000	0	458.000	4.500.000	0	0	4.958.000	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	3.678.792	0	0	3.500.043	0	0	3.500.043	
401	Основни плати	2.667.108	0	0	2.520.062	0	0	2.520.062	
402	Придонеси за социјално осигурување	1.011.684	0	0	979.981	0	0	979.981	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.466.208	0	458.000	929.957	0	0	1.387.957	
420	Патни и дневни расходи	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	414.000	0	0	418.000	0	0	418.000	
423	Материјали и ситен инвентар	592.000	0	433.000	130.000	0	0	563.000	
424	Поправки и тековно одржување	109.000	0	0	96.800	0	0	96.800	
425	Договорни услуги	148.000	0	0	194.000	0	0	194.000	
426	Други тековни расходи	198.208	0	25.000	86.157	0	0	111.157	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	30.000	0	0	70.000	0	0	70.000	
480	Купување на опрема и машини	30.000	0	0	10.000	0	0	10.000	
483	Купување на мебел	0	0	0	60.000	0	0	60.000	

ПОСЕБЕН ДЕЛ

Ниво на: СТАВКА

		58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
VA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	70.000	0	132.000	0	0	0	132.000
	ПРИХОДИ:							
VA0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	70.000	0	132.000	0	0	0	132.000
	РАСХОДИ:							
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	70.000	0	132.000	0	0	0	132.000
480	Купување на опрема и машини	70.000	0	132.000	0	0	0	132.000
VA0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	70.000	0	132.000	0	0	0	132.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	70.000	0	132.000	0	0	0	132.000
480	Купување на опрема и машини	70.000	0	132.000	0	0	0	132.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000	
		Предходен буџет	Б У Џ Е Т						Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
X1	РОДОВА ЕДНАКВОСТ	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	
	ПРИХОДИ :								
X10	РОДОВА ЕДНАКВОСТ	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	
	РАСХОДИ :								
42	СТОКИ И УСЛУГИ	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	
	420 Други тековни расходи	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	
X10	РОДОВА ЕДНАКВОСТ	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	
	420 Други тековни расходи	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

Ниво на: ПОТСТАВКА

Категорија Ставка Потставка	О П И С	58.169.000 22.613.000 610.000 22.663.000 4.350.000 0 50.236.000						
		Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2021					Вкупни приходи
			Буџет	Приходи од самофинан. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.620.000	7.017.000	0	0	0	0	7.017.000
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	340.000	520.000	0	0	0	0	520.000
711111	Данок на плати на вработени лица кај корисниците и единките корисници на средства од буџетот на рм, единиците на локалната самоуправа и градот скопје и фондовите основани со закон	150.000	250.000	0	0	0	0	250.000
711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица Што вршат дејност кои не се корисници и единки корисници на буџетот	185.000	250.000	0	0	0	0	250.000
711139	Данок на доход на Приходи од занаетчиска дејност според паушално утврден нето приход	5.000	20.000	0	0	0	0	20.000
713	Даноци на имот	1.670.000	2.320.000	0	0	0	0	2.320.000
713111	Данок на имот од физички лица	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
713113	Данок на имот од правни лица	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
713211	Данок на наследство и подарок	100.000	250.000	0	0	0	0	250.000
713311	Данок на промет на недвижности	500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
713512	Камата за ненавремено плаќање на Данокот на имот	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
717	Даноци на специфични услуги	4.610.000	4.177.000	0	0	0	0	4.177.000
717111	Комунална Такса за привремен престој	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
717112	Комунална Такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	765.000	765.000	0	0	0	0	765.000
717115	Комунална Такса за користење на улици со патнички, товарни, моторни возила, автобуси, специјални возила и моторцикли, Што се плаќа при регистрација на возилата	80.000	150.000	0	0	0	0	150.000
717116	Комунална Такса за користење и одржување на јавно осветление	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
717129	Други комунални Такси	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000
717131	Комунална Такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
717132	Комунална Такса за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
717133	Комунална Такса за користење музика во јавните локали	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
717134	Комунална Такса за поставување на витрини за изложување на стоки надвор од деловните простории	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
717135	Комунална Такса за користење на плоштади и друг простор во градовите и другите населени места, со цел изложување на предмети, приредување изложби и забавни приредби за вршење на дејност	99.000	99.000	0	0	0	0	99.000
717137	Надомест за уредување на градежно земјиште	1.503.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
717138	Надоместоци од Комунална дејност	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

Ниво на: ПОТСТАВКА

		58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2021					Вкупни приходи
			Буџет	Приходи од самофинан. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	
717140	Камата за ненавремено плаќање на комунални Такси кои се приход на елс	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2.689.000	3.424.000	610.000	0	0	0	4.034.000
722	Глоби, судски и административни такси	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
722315	Административни Такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
723	Такси и надоместоци	1.899.000	1.050.000	610.000	0	0	0	1.660.000
723111	целодневна и претШколска грижа	550.000	550.000	590.000	0	0	0	1.140.000
723911	Закупнина од објекти	100.000	100.000	20.000	0	0	0	120.000
723914	Приходи од закупнина на општински имот	1.249.000	400.000	0	0	0	0	400.000
724	Други владини услуги	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000
724112	Надомест за изработка на просторни и урбанистички планови	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000
724125	Приходи од тендери (јавни нарачки)	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
725	Други неданочни приходи	560.000	2.144.000	0	0	0	0	2.144.000
725939	Останати неданочни Приходи	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
725943	2% од наплатените премии за осигурување на моторни возила (каска) и осигурување од одговорност од употреба на моторните	60.000	1.644.000	0	0	0	0	1.644.000
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	4.041.000	2.320.000	0	0	0	0	2.320.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	4.041.000	2.320.000	0	0	0	0	2.320.000
733115	Приходи од закуп на земјоделско земјиште во сопственост на државата	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
733144	Надомест за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти	3.941.000	2.220.000	0	0	0	0	2.220.000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	44.819.000	9.852.000	0	22.663.000	4.350.000	0	36.865.000
741	Трансфери од други нивоа на власт	38.671.000	9.852.000	0	22.663.000	0	0	32.515.000
741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	4.896.000	3.320.000	0	0	0	0	3.320.000
741113	Трансфери од буџетите на фондовите	1.180.000	1.180.000	0	0	0	0	1.180.000
741114	Пренесен вишок на Приходи од претходната година	4.472.000	0	0	0	0	0	0
741115	Дотации на општината, од Приходи од ддв	5.476.000	5.352.000	0	0	0	0	5.352.000
741120	Блок дотации на општината по одделни намени	22.647.000	0	0	22.663.000	0	0	22.663.000
742	Донации од странство	6.148.000	0	0	0	4.350.000	0	4.350.000
742119	Други општи и тековни донации	6.148.000	0	0	0	4.350.000	0	4.350.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен оџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
			58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	827.000	827.000	0	0	0	0	827.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	667.000	667.000	0	0	0	0	667.000
401	Основни плати	67.000	67.000	0	0	0	0	67.000
	401320 Персонален данок на доход од надоместоци	67.000	67.000	0	0	0	0	67.000
404	Надоместоци	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
	404150 Други надоместоци	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	130.000	150.000	0	0	0	0	150.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	412110 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	30.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	413110 Тековни резерви (разновидни расходи)	30.000	50.000	0	0	0	0	50.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	30.000	10.000	0	0	0	0	10.000
420	Патни и дневни расходи	30.000	10.000	0	0	0	0	10.000
	420120 Патување во земјата - патни расходи	30.000	10.000	0	0	0	0	10.000
A10	ИЗБОРНИ АКТИВНОСТИ И РЕФЕРЕНДУМИ	0	280.000	0	0	0	0	280.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	250.000	0	0	0	0	250.000
404	Надоместоци	0	250.000	0	0	0	0	250.000
	404150 Други надоместоци	0	250.000	0	0	0	0	250.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	30.000	0	0	0	0	30.000
426	Други тековни расходи	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	426990 Други оперативни расходи	0	30.000	0	0	0	0	30.000
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	1.368.500	1.525.500	0	0	0	0	1.525.500
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	959.500	1.026.500	0	0	0	0	1.026.500
401	Основни плати	672.500	687.500	0	0	0	0	687.500
	401110 Основни плати - функционери	611.000	624.000	0	0	0	0	624.000
	401310 Персонален данок на доход од плата	58.000	60.000	0	0	0	0	60.000
	401320 Персонален данок на доход од надоместоци	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500
402	Придонеси за социјално осигурување	257.000	279.000	0	0	0	0	279.000
	402110 Основни придонеси за ПИО	170.000	186.000	0	0	0	0	186.000
	402210 Основни придонеси за здравство	69.000	73.000	0	0	0	0	73.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
	402220 Основен придонес за професионално заболување	6.000	7.000	0	0	0	0	7.000
	402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	12.000	13.000	0	0	0	0	13.000
404	Надоместоци	30.000	60.000	0	0	0	0	60.000
	404150 Други надоместоци	30.000	60.000	0	0	0	0	60.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	60.000	150.000	0	0	0	0	150.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	60.000	150.000	0	0	0	0	150.000
	413110 Тековни резерви (разновидни расходи)	60.000	150.000	0	0	0	0	150.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000
426	Други тековни расходи	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000
	426210 Расходи за репрезентација	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
464	Разни трансфери	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
	464990 Други трансфери	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	149.000	149.000	0	0	0	0	149.000
471	Социјални надоместоци	149.000	149.000	0	0	0	0	149.000
	471110 Социјална парична помош	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000
	471160 Еднократна парична помош и помош во натура	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	471230 Помош за новороденчиња	69.000	69.000	0	0	0	0	69.000
	471240 Помош за деца без родители и родителска грижа	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	10.932.500	11.242.000	0	0	0	0	11.242.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.736.000	5.470.000	0	0	0	0	5.470.000
401	Основни плати	4.164.000	3.755.000	0	0	0	0	3.755.000
	401120 Основни плати - државни службеници	3.490.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	401130 Основни плати - други вработени	375.000	480.000	0	0	0	0	480.000
	401310 Персонален данок на доход од плата	299.000	250.000	0	0	0	0	250.000
	401320 Персонален данок на доход од надоместоци	0	25.000	0	0	0	0	25.000
402	Придонеси за социјално осигурување	1.572.000	1.515.000	0	0	0	0	1.515.000
	402110 Основни придонеси за ПИО	1.051.000	1.051.000	0	0	0	0	1.051.000
	402210 Основни придонеси за здравство	423.000	400.000	0	0	0	0	400.000
	402220 Основен придонес за професионално заболување	29.000	33.000	0	0	0	0	33.000
	402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	69.000	31.000	0	0	0	0	31.000
404	Надоместоци	0	200.000	0	0	0	0	200.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
	404110 Надомест за годишен одмор	0	200.000	0	0	0	0	200.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.399.500	3.596.000	0	0	0	0	3.596.000
420	Патни и дневни расходи	65.000	65.000	0	0	0	0	65.000
	420120 Патување во земјата - патни расходи	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	420130 Патување во земјата - сместување	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.545.000	1.595.000	0	0	0	0	1.595.000
	421110 Електрична енергија	1.100.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	421120 Водовод и канализација	13.000	13.000	0	0	0	0	13.000
	421130 Губретарина	19.000	19.000	0	0	0	0	19.000
	421240 Течни горива	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	421310 Пошта	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000
	421320 Телефон и телефакс	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	421410 Горива и масла (моторни возила)	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	421420 Регистрација на моторни возила	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
	421440 Транспорт на луѓе	13.000	13.000	0	0	0	0	13.000
423	Материјали и ситен инвентар	432.500	460.000	0	0	0	0	460.000
	423110 Канцелариски материјали	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000
	423120 Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
	423210 Материјали за АОП	40.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	423410 Прехранбени продукти и пијалаци	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000
	423710 Средства за одржување на хигиена	62.500	80.000	0	0	0	0	80.000
	423720 Материјали за разни поправки	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
	423810 Ситен инвентар	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000
	423830 Резервни делови	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
	423990 Други материјали	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
424	Поправки и тековно одржување	256.000	346.000	0	0	0	0	346.000
	424110 Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува* резервни делови)	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000
	424210 Одржување на згради	30.000	60.000	0	0	0	0	60.000
	424230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000
	424410 Поправки и одржување на мебел	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000
	424420 Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000
	424430 Поправки и одржување на машини	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
	424440 Поправки и одржување на друга опрема	0	60.000	0	0	0	0	60.000
425	Договорни услуги	488.000	550.000	0	0	0	0	550.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
	425250 Осигурување на недвижности и права	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
	425260 Осигурување на моторни возила	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
	425310 Правни услуги	78.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	425320 Судски вештачења	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
	425360 Плаќање на судски такси	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
	425420 Примарна здравствена заштита	0	40.000	0	0	0	0	40.000
	425920 Услуги за копирање, печатење и издавање	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
	425970 Консултантски услуги	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
	425990 Други договорни услуги	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
426	Други тековни расходи	613.000	580.000	0	0	0	0	580.000
	426120 Членарини во домашни организации	116.000	90.000	0	0	0	0	90.000
	426310 Семинари и конференции	80.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	426410 Објавување на огласи	110.000	140.000	0	0	0	0	140.000
	426990 Други оперативни расходи	307.000	300.000	0	0	0	0	300.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	50.000	375.000	0	0	0	0	375.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	50.000	375.000	0	0	0	0	375.000
	452410 Камата на кредити	50.000	375.000	0	0	0	0	375.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	250.000	304.000	0	0	0	0	304.000
464	Разни трансфери	100.000	154.000	0	0	0	0	154.000
	464910 Плаќање по судски решенија	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	464940 Трансфери при пензионирање	0	54.000	0	0	0	0	54.000
465	Исплата по извршни исправи	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
	465110 Главен долг по извршни исправи	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	465120 Камата по извршни исправи	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	465130 Трошвци по извршни исправи	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	1.497.000	1.497.000	0	0	0	0	1.497.000
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	770.000	770.000	0	0	0	0	770.000
	491120 Отплата на главнина по долгорочни заеми од Светската банка	770.000	770.000	0	0	0	0	770.000
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	727.000	727.000	0	0	0	0	727.000
	493110 Отплата на главнината на краткорочни позајмувања од централниот	727.000	727.000	0	0	0	0	727.000
EA0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	4.216.000	730.000	0	0	4.180.000	0	4.910.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.216.000	730.000	0	0	4.180.000	0	4.910.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
480	Купување на опрема и машини	486.000	270.000	0	0	380.000	0	650.000
	480110 Купување на канцелариска опрема	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
	480140 Купување на информатичка и видео опрема	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000
	480160 Купување на опрема за греење и климатизација	94.000	10.000	0	0	130.000	0	140.000
	480190 Купување на друга опрема	282.000	150.000	0	0	250.000	0	400.000
482	Други градежни објекти	3.680.000	410.000	0	0	3.800.000	0	4.210.000
	482910 Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	260.000	260.000	0	0	0	0	260.000
	482930 Реконструкција на други објекти	3.270.000	0	0	0	3.800.000	0	3.800.000
	482940 Надзор над изградбата	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	485230 Компјутерски софтвер	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	400.000	100.000	0	0	0	0	100.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	400.000	100.000	0	0	0	0	100.000
425	Договорни услуги	400.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	425640 Изработка на просторни и урбанистички планови	100.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	425940 Рушење на објекти	300.000	50.000	0	0	0	0	50.000
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	100.000	100.000	0	0	50.000	0	150.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	100.000	100.000	0	0	50.000	0	150.000
426	Други тековни расходи	100.000	100.000	0	0	50.000	0	150.000
	426990 Други оперативни расходи	100.000	100.000	0	0	50.000	0	150.000
G20	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	523.000	128.000	0	0	120.000	0	248.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	220.000	0	0	0	120.000	0	120.000
425	Договорни услуги	180.000	0	0	0	0	0	0
	425990 Други договорни услуги	180.000	0	0	0	0	0	0
426	Други тековни расходи	40.000	0	0	0	120.000	0	120.000
	426990 Други оперативни расходи	40.000	0	0	0	120.000	0	120.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	303.000	128.000	0	0	0	0	128.000
464	Разни трансфери	303.000	128.000	0	0	0	0	128.000
	464990 Други трансфери	303.000	128.000	0	0	0	0	128.000
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	862.000	400.000	0	0	0	0	400.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
		Предходен буџет	Б У Џ Е Т					
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
42	СТОКИ И УСЛУГИ	862.000	400.000	0	0	0	0	400.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	572.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	421110 Електрична енергија	572.000	200.000	0	0	0	0	200.000
423	Материјали и ситен инвентар	250.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	423990 Други материјали	250.000	200.000	0	0	0	0	200.000
424	Поправки и тековно одржување	40.000	0	0	0	0	0	0
	424390 Одржување на други градби	40.000	0	0	0	0	0	0
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
424	Поправки и тековно одржување	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	424320 Одржување на автопати, улици и патишта	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИ	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000
424	Поправки и тековно одржување	350.000	300.000	0	0	0	0	300.000
	424320 Одржување на автопати, улици и патишта	350.000	300.000	0	0	0	0	300.000
426	Други тековни расходи	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	426990 Други оперативни расходи	0	50.000	0	0	0	0	50.000
J00	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	4.431.000	5.013.500	0	0	0	0	5.013.500
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.431.000	5.013.500	0	0	0	0	5.013.500
482	Други градежни објекти	4.431.000	5.013.500	0	0	0	0	5.013.500
	482120 Изградба на улици, патишта и автопати	4.410.000	4.450.000	0	0	0	0	4.450.000
	482130 Реконструкција на улици, патишта и автопати	21.000	563.500	0	0	0	0	563.500
J0A	ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛНИ УЛИЦИ И ПАТИШТА	1.180.000	1.180.000	0	0	0	0	1.180.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.180.000	1.180.000	0	0	0	0	1.180.000
482	Други градежни објекти	1.180.000	1.180.000	0	0	0	0	1.180.000
	482120 Изградба на улици, патишта и автопати	1.180.000	1.180.000	0	0	0	0	1.180.000
J10	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТ	1.844.000	160.000	0	0	0	0	160.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.844.000	160.000	0	0	0	0	160.000
482	Други градежни објекти	1.844.000	160.000	0	0	0	0	160.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
	482920 Изградба на други објекти	50.000	0	0	0	0	0	0
	482930 Реконструкција на други објекти	1.794.000	160.000	0	0	0	0	160.000
	JM0 ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	4.400.000	377.000	0	0	0	0	377.000
	48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.400.000	377.000	0	0	0	0	377.000
	482 Други градежни објекти	4.400.000	377.000	0	0	0	0	377.000
	482920 Изградба на други објекти	4.400.000	377.000	0	0	0	0	377.000
	K40 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШ ТВО	2.800.000	30.000	0	0	0	0	30.000
	42 СТОКИ И УСЛУГИ	2.800.000	10.000	0	0	0	0	10.000
	421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.000	0	0	0	0	0	0
	421440 Транспорт на луѓе	5.000	0	0	0	0	0	0
	423 Материјали и ситен инвентар	10.000	0	0	0	0	0	0
	423410 Прехранбени продукти и пијалаци	10.000	0	0	0	0	0	0
	425 Договорни услуги	20.000	10.000	0	0	0	0	10.000
	425920 Услуги за копирање, печатење и издавање	20.000	10.000	0	0	0	0	10.000
	426 Други тековни расходи	2.765.000	0	0	0	0	0	0
	426210 Расходи за репрезентација	3.500	0	0	0	0	0	0
	426990 Други оперативни расходи	2.761.500	0	0	0	0	0	0
	46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	464 Разни трансфери	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	464990 Други трансфери	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	L00 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
	46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
	464 Разни трансфери	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
	464990 Други трансфери	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
	N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	18.520.000	0	20.000	18.163.000	0	0	18.183.000
	40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	15.752.500	0	0	16.400.000	0	0	16.400.000
	401 Основни плати	11.420.000	0	0	11.770.000	0	0	11.770.000
	401130 Основни плати - други вработени	10.609.000	0	0	10.850.000	0	0	10.850.000
	401310 Персонален данок на доход од плата	811.000	0	0	920.000	0	0	920.000
	402 Придонеси за социјално осигурување	4.332.500	0	0	4.630.000	0	0	4.630.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
	402110 Основни придонеси за ПИО	2.898.000	0	0	3.098.400	0	0	3.098.400
	402210 Основни придонеси за здравство	1.165.400	0	0	1.258.300	0	0	1.258.300
	402220 Основен придонес за професионално заболување	78.500	0	0	79.300	0	0	79.300
	402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	190.600	0	0	194.000	0	0	194.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.562.500	0	20.000	1.514.000	0	0	1.534.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.220.000	0	0	1.036.000	0	0	1.036.000
	421110 Електрична енергија	320.000	0	0	240.000	0	0	240.000
	421120 Водовод и канализација	225.000	0	0	90.000	0	0	90.000
	421240 Течни горива	600.000	0	0	600.000	0	0	600.000
	421310 Пошта	25.000	0	0	20.000	0	0	20.000
	421320 Телефон и телефакс	50.000	0	0	86.000	0	0	86.000
423	Материјали и ситен инвентар	155.000	0	20.000	95.000	0	0	115.000
	423110 Канцелариски материјали	50.000	0	0	30.000	0	0	30.000
	423120 Слисанија, весници и други изданија за користење од страна на вработен	15.000	0	0	5.000	0	0	5.000
	423710 Средства за одржување на хигиена	80.000	0	20.000	50.000	0	0	70.000
	423990 Други материјали	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000
424	Поправки и тековно одржување	270.000	0	0	132.000	0	0	132.000
	424210 Одржување на згради	220.000	0	0	100.000	0	0	100.000
	424230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	20.000	0	0	12.000	0	0	12.000
	424420 Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	30.000	0	0	20.000	0	0	20.000
425	Договорни услуги	286.500	0	0	100.000	0	0	100.000
	425290 Други финансиски услуги	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000
	425310 Правни услуги	4.000	0	0	0	0	0	0
	425490 Други здравствени услуги	100.000	0	0	30.000	0	0	30.000
	425920 Услуги за копирање, печатење и издавање	20.000	0	0	10.000	0	0	10.000
	425990 Други договорни услуги	132.500	0	0	30.000	0	0	30.000
426	Други тековни расходи	631.000	0	0	151.000	0	0	151.000
	426210 Расходи за репрезентација	40.000	0	0	20.000	0	0	20.000
	426410 Објавување на огласи	50.000	0	0	20.000	0	0	20.000
	426990 Други оперативни расходи	541.000	0	0	111.000	0	0	111.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	165.000	0	0	225.000	0	0	225.000
464	Разни трансфери	165.000	0	0	225.000	0	0	225.000
	464910 Плаќање по судски решенија	0	0	0	5.000	0	0	5.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
	464940 Трансфери при пензионирање	165.000	0	0	220.000	0	0	220.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	40.000	0	0	24.000	0	0	24.000
480	Купување на опрема и машини	40.000	0	0	24.000	0	0	24.000
	480190 Купување на друга опрема	40.000	0	0	24.000	0	0	24.000
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000
426	Други тековни расходи	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000
	426990 Други оперативни расходи	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	5.175.000	0	458.000	4.500.000	0	0	4.958.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	3.678.792	0	0	3.500.043	0	0	3.500.043
401	Основни плати	2.667.108	0	0	2.520.062	0	0	2.520.062
	401130 Основни плати - други вработени	2.481.996	0	0	2.348.859	0	0	2.348.859
	401310 Персонален данок на доход од плата	185.112	0	0	171.203	0	0	171.203
402	Придонеси за социјално осигурување	1.011.684	0	0	979.981	0	0	979.981
	402110 Основни придонеси за ПИО	676.902	0	0	657.993	0	0	657.993
	402210 Основни придонеси за здравство	272.244	0	0	262.494	0	0	262.494
	402220 Основен придонес за професионално заболување	18.402	0	0	17.495	0	0	17.495
	402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	44.136	0	0	41.999	0	0	41.999
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.466.208	0	458.000	929.957	0	0	1.387.957
420	Патни и дневни расходи	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000
	420120 Патување во земјата - патни расходи	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	414.000	0	0	418.000	0	0	418.000
	421110 Електрична енергија	90.000	0	0	90.000	0	0	90.000
	421120 Водовод и канализација	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000
	421240 Течни горива	260.000	0	0	260.000	0	0	260.000
	421310 Пошта	5.000	0	0	8.000	0	0	8.000
	421320 Телефон и телефакс	24.000	0	0	24.000	0	0	24.000
	421410 Горива и масла (моторни возила)	5.000	0	0	6.000	0	0	6.000
423	Материјали и ситен инвентар	592.000	0	433.000	130.000	0	0	563.000
	423110 Канцелариски материјали	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000
	423120 Списание, весници и други изданија за користење од страна на вработените	2.000	0	1.000	0	0	0	1.000
	423410 Прекорнбени продукти и пијалаци	410.000	0	410.000	0	0	0	410.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		58.169.000	22.613.000	610.000	22.663.000	4.350.000	0	50.236.000
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
	423610 Наставно-образовни помагала	10.000	0	2.000	0	0	0	2.000
	423710 Средства за одржување на хигиена	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000
	423990 Други материјали	90.000	0	20.000	50.000	0	0	70.000
424	Поправки и тековно одржување	109.000	0	0	96.800	0	0	96.800
	424210 Одржување на згради	90.000	0	0	70.800	0	0	70.800
	424230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	16.000	0	0	16.000	0	0	16.000
	424510 Одржување на зелени површини околу згради	3.000	0	0	10.000	0	0	10.000
425	Договорни услуги	148.000	0	0	194.000	0	0	194.000
	425420 Примарна здравствена заштита	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000
	425990 Други договорни услуги	133.000	0	0	179.000	0	0	179.000
426	Други тековни расходи	198.208	0	25.000	86.157	0	0	111.157
	426210 Расходи за репрезентација	3.208	0	0	21.157	0	0	21.157
	426310 Семинари и конференции	30.000	0	5.000	10.000	0	0	15.000
	426410 Објавување на огласи	25.000	0	0	15.000	0	0	15.000
	426990 Други оперативни расходи	140.000	0	20.000	40.000	0	0	60.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	30.000	0	0	70.000	0	0	70.000
480	Купување на опрема и машини	30.000	0	0	10.000	0	0	10.000
	480190 Купување на друга опрема	30.000	0	0	10.000	0	0	10.000
483	Купување на мебел	0	0	0	60.000	0	0	60.000
	483110 Купување на канцелариски мебел	0	0	0	60.000	0	0	60.000
VA0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	70.000	0	132.000	0	0	0	132.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	70.000	0	132.000	0	0	0	132.000
480	Купување на опрема и машини	70.000	0	132.000	0	0	0	132.000
	480110 Купување на канцелариска опрема	30.000	0	0	0	0	0	0
	480140 Купување на информатичка и видео опрема	0	0	32.000	0	0	0	32.000
	480190 Купување на друга опрема	40.000	0	100.000	0	0	0	100.000
X10	РОВОА ЕДНАКВОСТ	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
426	Други тековни расходи	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
	426990 Други оперативни расходи	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000

III. РАЗВОЕН ДЕЛ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА		Општина Вевчани			ЗА ПЕРИОД 2021- 2023 ГОДИНА		
ЦЕЛ	Категорија	Извор на финансирање	2021	2022	2023		
JBA	ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛНИ УЛИЦИ И ПАТИШТА						
	48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.180.000	1.180.000	1.180.000		
		БУЏЕТ	1.180.000	1.180.000	1.180.000		
		САМОФИНАНСИРАЧКИ	0	0	0		
		ДОНАЦИИ	0	0	0		
		ЗАЕМИ	0	0	0		
		ВКУПНО	1.180.000	1.180.000	1.180.000		

Член4

Буџетот на Општината за 2021 година влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Општината, а ќе се применува од 01 јануари 2021 година.

Бр. 08-25/3

22.12.2020 год.

ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
СОВЕТ НА ОПШТИНА
 Претседател,
 Душко Ѓурчески

Образложение на буџет

Почитувани советници,

Во согласност со моите обврски, кои произлегуваат, од член 50 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 5/2002), член 14 став 3 од Законот за буџетите (Сл.весник на РМ број 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16) и член 27 став 5 алинеја 3 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на РМ број 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18), и Сл. Весник на Република Северна Македонија бр. 244/19 и член 2, точка 4 од Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Општина Вевчани (Службен гласник на Општина Вевчани број 2/2008), го поднесувам следново образложение на предлог буџетот за 2021 година.

Образложението има за цел да ја објасни финансиската политика на Општина Вевчани во текот на наредната 2021 година.

Образложението содржи технички објаснувања на цифрите во Буџетот на Општина Вевчани за 2021 година.

Буџетот за 2021 година е изготвен во согласност со законските одредби кои се содржани во Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), Закон за буџети (Сл.весник на РМ бр.64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16), Закон за финансирање на ЕЛС (Сл.весник на РМ бр.61/04, 96/04, 22/07, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18) и Сл. Весник на Република Северна Македонија бр. 244/19 и насоките за подготовка на буџетот за 2021 година на единиците на локална самоуправа кои се доставени од министерот за финансии до градоначалникот на Општина Вевчани.

Буџетот на Општина Вевчани за 2021 година изнесува **50.236.000** денари и се состои од:

- Биланс на приходи,
- Биланс на расходи,

- Биланс на капитални расходи,
- Биланс на тековно оперативни расходи
- Функционални расходи на ниво на подпрограми
- Буџетски расходи по функции на ЕЛС,
- Посебен дел во кои се распоредени расходите по програми и подставки од каде може поконкретно да се види намената на средствата.

Составен дел на овој буџет се глобални проекции на буџетот на општината за **2022** и **2023** година и за истите се подготвени биланси на приходи и расходи.

Билансот на приходи проектиран е на износ од **50.236.000** денари.

Видовите на приходи кои го сочинуваат билансот произлегуваат од законските одредби на Законот за финансирање на ЕЛС.

Висината на приходите во билансот е резултат на постојаните анализи кои се прават во одделението финансиски прашања на Општина Вевчани.

Анализата има за цел да го анализира трендот на наплата на приходите во тековната 2020 и изминатите години.

Во Предлог Буџетот кои Ви беше доставен може да се видат и планирани приходи во предходниот буџет за **2020** година.

Билансот на расходи изнесува **50.236.000** денари ги опфаќа следниве подпрограми преку кои ќе се одвива реализацијата на средствата и тоа: Совет на општина- **A00**, -Изборни активности и референдуми-**A10**, Градоначалник -**D00**, Општинска администрација-**E00**, Капитални трошоци на општината-**EAA**,

Урбанистичко планирање -**F10**, Поддршка на локален економски развој-**G10**, Поттикнување на развојот на туризмот **G20**, Јавно осветлување- **J30**, Јавна чистота-**J40**, **J60**- Одржување и заштита на локални улици и

патишта, Изградба и реконструкција на локални патишта и улици -**ЈД0 и ЈДА**, **ЈИ0**-Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води, Паркови и зеленило капитални расходи **ЈМ**, Културни манифестации-**К40**, Спорт и рекреација, Основно образование- **Н10**, Заштита на животна средина и природа -**Р10**, **Б10**-Детска градинка и Родова еднаквост-**Ц00**. Потпрограмите содржат конта за специфична намена на средствата предвидени со секоја програма, и истите можат да се видат во посебниот дел на буџетот за 2021.

Буџетот на општина Вевчани се состои од следниве програми:

Програма Совет на општина А00

- средствата за надоместок за присуство на седница на совет
- средства за резерви и недефинирани расходи(постојана и тековна резерва)
- патни и дневни расходи

Програма Изборни активности и референдуми А10

- Средства наменети за одржување на локални избори

Програма Градоначалник Д00

- плати, надоместоци за Градоначалникот на општината
- средства за резерви и недефинирани расходи
- Стоки и услуги
- трансвери
- Социјални бенефиции(помош за новороденчиња, социјална парична помош итн.)

Програма Општинска администрација- Е00

- -плати за општинска администрација

- -стоки и услуги(патни расходи, телефон, пошта, гориво канцелариски материјали, материјали за АОП, прехранбени продукти и пијалоци, ситен инвентар, поправки и одржување договорни услуги, други оперативни расходи, ,отплата на главнина за краткорочни позајмувања од централен буџет,отплата на главнина на кредит за возила-багер и камион, камата на краткорочни позајмувања од централен буџет)

Програма Капитални трошоци на општината - ЕА0

- купување на опрема и машини
- подготвување на проектна документација
- надзор над изградба
- Средсва наменети за реализација на проект Зајакнување на општински совети

Програма Урбанистичко планирање- Ф10

- средствата се наменети за изработка на урбанистички планови на одредени зони од територијата на општина Вевчани.
- рушење на објекти

Програма Поддршка на локален економски развој -Г10

- геодетски снимања и мерења во вредност од 100.000.00 денари

Програма Поттикнување на развојот на туризмот Г20

-средства наменети за кофинасирање во Проектот реконструкција на Стара училишна зграда

Програма Јавно осветлување -Ј30

- -средства за плаќање на електрична енергија за улично осветлување
- -средства за набавка на светилки за улично осветлување, новогодишно украсување

Програма Јавна чистота-Ј40

- средсва наменети за одржување на локални улици и патишта

Програма Одржување и заштита на локални улици и патишта -Ј60

- -Средства наменети за одржување на улиците во општината, одржување на други објекти

Програма- Изградба и реконструкција на локални патишта и улици-ЈД0 и ЈДА

- Средства за изградба и реконструкција на улици

Програма- Изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води

Средства за изградба на канализациона линија (измирување на обврски од 2020 година)

Програма- Паркови и зеленило

Средства за изградба на парк пред Општинска зграда (измирување на обврски од 2020 година)

Програма- Културни манифестации и творештво- К40

- средства за организирање на културни манифестации
- Летен културен бран
- Вевчанско културно лето

Програма Спорт и рекреација -средсва наменети за финансирање на спортски настани**Програма- Основно образование- Н10**

- Средства за плати и материјални трошоци на ОУ"Страшо Пинџур,, Вевчани.

Програма -Заштита на животна средина капитални расходи

- средсва наменети за изработка на план за заштита на Вевчански извори

Програма-Детска заштита -Б10

- Средства за плати и материјални трошоци на Ј.У.Д.Г"Планински цвет Вевчани.

Програма -Родова еднаквост-ЦОО

- средствата се наменети за реализација на програмата и акциониот план за родова рамноправност.

Градоначалникот на општината се обврзува дека ќе ги преземе сите законски мерки за наплата на приходите на општината , а од друга страна се обврзува дека средствата ќе се трошат според буџетските цели и начела односно ќе се почитува принципот на економичност, ефикасност, ефективност и транспаренност во трошењето на јавните средства на граѓаните на Општина Вевчани.

Со ѝочии,

Бр. 05-972/1

24.12.2020 год.

ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

Градоначалник,

Сашо Јанкоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр. 244/19), член 31 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ број 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15, 167/16), член 93 став 2 од Законот за административните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 80/16, 127/16, 142/16, 2/17, 16/17 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр. 275/19 и 14/20), одредбите на

Гранскиот колективен договор за органите на државната управа, стручните служби на Владата на Република Северна Македонија, судовите, јавните обвинителства, казнено – поправните и воспитно – поправните установи, државното правобранителство, општините, Градот Скопје и општините на Градот Скопје, агенциите, фондовите и другите органи основани од Собранието на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/20),

Советот на Општина Вевчани на 27 седницата одржана на ден 22.12.2020 година, донесе

О Д Л У К А

за извршување на Буџетот на Општина Вевчани за 2021 година

Член 1

Буџетот на Општина Вевчани за 2021 година се извршува според одредбите на оваа Одлука (во понатамошниот текст-Буџетот).

Член 2

Буџетот на Општината се состои од:

- Основен буџет;
- Буџет на самофинансирачки активности,
- Буџет на донации;
- Буџет на дотации и
- Буџет на заеми.

Член 3

Корисниците на средствата на буџетот се должни да постапуваат во согласност со буџетските начела, а утврдените средства во буџетот да ги користат наменски, рационално и економично .

Член 4

Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не можат да преземаат обврски.

За да се преземат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ.

Член 5

Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите приливи на основниот буџет на општината.

Доколку во текот на годината Градоначалникот оцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со буџетот или дека реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапува од планот, му предлага на Советот на Општината изменување и дополнување на буџетот.

Советот на Општината на предлог на Градоначалникот ги донесува измените и дополнувањата на буџетот најдоцна до **15 ноември** во тековната година.

Член 6

Пренамената во рамките на одобрените буџети на буџетските корисници ја одобрува Советот на општината.

Во рамките на расходите утврдени во буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по претходно одобрување од Советот на општината.

Одобрените средства со Буџетот на ниво на ставка во рамките на потпрограма и буџет, не можат да бидат намалени повеќе од **20 %** со прераспределба во тековната фискална година.

Одобрените средства за плати, наемнини и надоместоци во рамки на буџет не може да се зголемат со прераспределби повеќе од **10%**.

Член 7

Буџетските корисници, во услови кога во Буџетот на самофинансирачки активности, Буџетот на донации, Буџетот на дотации или Буџетот на заеми, планираните приходи и други приливи не се реализираат односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалување/зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените средства во овие буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот на општината на одобрување.

Член 8

Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансискиот план по месеци.

Член 9

Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во буџетот, односно бруто платите се утврдуваат за:

- избраните и именуваните лица бруто платата ќе се исплатува согласно утврдениот коефициент по закон, применет на основа на исплатената просечна месечна нето плата по вработен во Републиката за претходната година/ односно по коефициент во износ од 26.755¹ денари;

- вредноста на бодот на административните/државните службеници се утврдува со посебна Одлука донесена од Советот на Општината;

- на вработените во ТППЕ како и на вработените по Закон за работни односи ќе им се исплаќа бруто плата согласно Правилникот за плати, надоместоци на плати и други примања на вработените во општинската администрација на Општина Вевчани, и измените од истиот.

Член 10

Бруто платите на вработените во локалните јавни установи за 2021 година ќе се исплатуваат согласно утврдените коефициенти и утврдената вредност на бодот утврден со потпишаните колективни договори со ресорните министерства.

Член 11

Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи, кои се финансираат со блок дотации ќе се спроведува на следниов начин:

- средствата ќе се планираат на сметка – дотации (930), а ќе се извршуваат преку сметката – дотации на локалните јавни установи (903);

- локалните јавни установи финансирани со блок дотациите се должни во рок од два дена пред исплатата на платите на вработените до Општината да достават барање за одобрување на средства за плати кон кое ќе ги приложат обрасците (копија од рекапитулација за пресметани нето и бруто плати, образец Ф-1 за бројот на вработените по име и презиме, бруто и нето плата) за месецот за кој се однесува платата;

- во случај на нови вработувања во локалните јавни установи кои се финансираат од Буџетот на дотации се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства и да приложат образец М –1.

Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи кои се финансираат од Буџетот на дотации ја контролира и одобрува Министерството за финансии.

Градоначалникот на општината е должен одделните пресметки на локалните јавни установи да ги достави до ресорното Министерство од кое ќе се трансферира блок дотацијата.

Ресорните Министерства доставените пресметки за исплата на бруто плати и надоместоци го доставуваат до Министерството за финансии за контрола и евиденција.

Член 12

Месечниот надоместок за присуство на седници на членовите на Советот изнесува **20% од просечната месечна плата во Републиката исплатена за претходната година.**

На претседателот на советот, за раководење и организирање на работата на Советот му се определува надоместок, зголемен за 30% од утврдениот надоместок од став 1 на овој член.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на советот се исплатува за присуство на сите седници на советот во тековниот месец.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на советот се намалува за 30% за секое отсуство од седница на совет.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на советот не се исплатува, доколку членот на советот не присуствувал на ниту една седница на советот во тековниот месец.

Месечниот надоместок за присуство на седниците не се исплатува, доколку советот во тековниот месец не одржал седница.

Член 13

Вработените во општинската администрација имаат право на патни и дневни трошоци во случаите кога се упатени на пат врз основа на уредни и веродостојни документи.

Висината на дневниците за службено патување во земјата се исплатуваат во висина од 0 денари² и тоа за секои поминати од 08 – 12 часа половина дневница (0 денари) и цела

¹ Во овој момент сеуште нема поднесено Закон за измени и дополнување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во РМ

² Член 20 став 2 алинеја 1 од Гранскиот колективен договор за органите на државната управа, стручните служби на Владата на Република Северна Македонија, судвите, јавните обвинителства, казнено – поправните и воспитно – поправните установи, државното правобранителство, општините, Градот Скопје и општините на Градот Скопје, агенциите, фондовите и другите органи основани од Собранието на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр. 51/20)

дневница од 12,⁰¹ -24 часа цела дневница (0 денари).

За службените патувања во странство дневницата се исплатува во висина утврдена како за вработените во органите од централната власт.

Член 14

Исплата на име надомест за годишен одмор ќе се врши од Програма – Општинска администрација – Е0 расходно konto 404150 - Други надоместоци на основа донесено решение од Градоначалникот.

Висината на надоместокот за годишен одмор се утврдува во износ од 60% од просечната месечната нето плата во Република Северна Македонија објавена до денот на исплатата.

Член 15

Во случај на боледување подолго од шест месеци на работникот му се исплатува помош во висина од една последно исплатена просечна месечна нето плата во правниот субјект каде што е вработен од Програма – Градоначалник – Д0 расходно konto 404150 – Други надоместоци.

Член 16

Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите на буџетските корисници се реализираат со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки.

Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди и фискална сметка во случај кога за расходите не може да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи до 6.000,00 денари каде задолжително мора да биде приложена фискална сметка, при што расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

Член 17

За средствата утврдени во буџетот на општината во рамките на резервите (постојана и тековна буџетска резерва), одлучува Советот на општината, а ги извршува Градоначалникот.

За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе Годишен извештај за користењето на средствата од резервите.

За користење на средства од резервите до износ најмногу до 50.000 денари одлучува Градоначалникот.

Член 18

Исплатата на надоместоците за отпремнини за пензионирање на вработените во општината и локалните јавни установи ќе се врши од Програма – Градоначалник – Д0, односно Н1 и Н2 образование, односно В1 социјална заштита и заштита на деца, односно од Програмата во која се планирани средствата за исплата на оваа намена, во висина од две просечни исплатени месечни нето плати во Републиката објавени до денот на исплатата.

Во случај на смрт на вработен во општината и локалните јавни установи на неговото семејство му припаѓа парична помош во висина од 30.000 денари, во случај на смрт на член на потесно семејство на вработениот му припаѓа парична помош во висина од 15.000 денари, а исплатата ќе се врши од Програма – Градоначалник – Д0 расходно konto 413110-Тековни резерви (разновидни расходи) .

Исплатата на надоместоците од претходните ставови на овој член ќе се врши врз основа на претходно оформена и комплетна документација и донесено решение од страна на Градоначалникот.

Член 19

Исплата на име Јубилејни награди ќе се врши од Програма – Општинска администрација – Е0 расходно konto 464990 - Други трансфери на основа донесено решение од Градоначалникот, согласно Правилникот за доделување на Јубилејни награди.

Член 20

Средствата утврдени во буџетот и распоредени во поодделните програми потпрограми ги извршува Градоначалникот на општината.

Член 21

Вработувањата во општинската администрација се вршат согласно актите за организација и систематизација на општината за кои се обезбедени средства во буџетот на Општината.

Во делот на пренесените надлежности согласност за нови вработувања во локалните јавни установи од областа на културата, образованието и социјалната заштита кои се финансираат со блок дотации се дава за:

- вработувања за кои се обезбедени средства во Буџетот на Република Северна Македонија за тековната фискална година, согласно член 51 став (1) и (4) од Закон за буџетите за што писмено известување ќе даде

Министерството за финансии, врз основа на барање од градоначалникот на општината до надлежното министерство за потребата од вработување во локалните јавни установи, со соодветна пропратна документација, и

- вработувања за кои се обезбедени средства во основниот буџет на општината за тековната фискална година за што, согласно член 51 став (3) (4) од Законот за буџетите писмено известување ќе даде градоначалникот на општината.

Во случај на нови вработувања локалните јавни установи кои се финансираат со блок дотации се должни да достават позитивно известување до Министерството за финансии за обезбедени финансиски средства и да приложат образец М-1.

Член 22

Се овластува одделението за финансиски прашања да ги примени одредбите од новите законски прописи кои ја регулираат исплатата на бруто платата.

Член 23

Средствата утврдени во поодделни Програми донесени од Советот на општината и истите целосно или делумно се извршуваат од страна на јавните претпријатија чиј основач е општината, за реализација на истите градоначалникот склучува договор со соодветно јавно претпријатие за уредување на меѓусебните права и обврски и уредување на начинот на извршување на доверените работи, стоки и услуги.

Член 24

Кога приходите што му припаѓаат на буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот.

Повратот на погрешно, на повеќе уплатени односно наплатени приходи се врши со решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи.

Член 25

Буџетот на Општина Вевчани се извршува од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.

Член 26

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Вевчани“, а ќе се применува од 01 јануари 2021 година.

Бр. 08-25/23

22.12.2020 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Вевчани,
Душко Ѓурчески

с.р.

Врз основа на член 21-б став 2 од Законот за буџет (Сл весник на РМ бр.64/05, 4/08 ,103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16) и чл.36.ст.1.точ.15 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр 5/02) , Советот на Општина Вевчани на 27 седницата одржана на ден **22.12.2020** година донесе :

ОДЛУКА

за усвојување на програми за развој

Чл.1.

Советот на Општина Вевчани ја усвојува следната програма за развој за наредните три години и тоа:

1. Програма за развој- Изградба и реконструкција на локални патишта и улици- ЈДА

Чл.2.

Со оваа одлука се врши усвојување на планот за програми на развој за 2021, 2022 и 2023 година. Таа станува составен дел на буџетот за 2021 година.

Чл.3

Оваа одлука влегува во сила на денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Вевчани.

Бр. 08-25/24

22.12.2020 год.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

Претседател,
Душко Ѓурчески

Програми за развој
2021
Декември, 2020

Прилог 4.

Образец В 1

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетска програма	КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ	Ознака на буџетска/владина програма	ЈД
Развојна потпрограма	ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛНИ УЛИЦИ И ПАТИШТА	Ознака на развојна потпрограма	ЈДА
Лице за контакт	Љупчо Мукоски	Тел. и телефакс	046 784 640
Функција:	Советник за урбанизам и комунални дејности	Е-маил	

	ОПИС
Цели на развојната потпрограма (идентификација на цели кои ќе се постигнат со реализација на развојната потпрограма)	Подобрување на патна инфраструктура
Планирани активности	1.Изработка на проектна и техничка документација, 2.Распишување на тендерка постапка за избор на најповолен понудувач, 3.Изведба на градежни работи
Очекувани резултати / ефекти	Намалување на оштетување кај моторни возила ,комуникациска поврзаност помеѓу одделни делови на општината , растеретување на сообраќајот итн.
Ризик и претпоставки	неповолни временски услови, нерешени имотно правни односи
Датум на започнување со имплементација на	01.03.2021

проектот	
Датум на завршување на проектот	01.09.2023
Вкупна вредност	3.540.000,00
Име на студија	Проект за иградба на улици
Ниво на студија*	
Автор/Фирма, седиште	
Датум на изготвување на проектна документација	
	2020 2021 2022 2023
Индикатори	

*ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)

ИП = Идеен проект

ГП=Главен проект

ПФС=Пред-физибилити студија

ФС=Физибилити студија

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА

Динамика на финансирање

Извор на финансирање	Статус на финансирање*	Вкупен износ на проектот во МКД	Потрошено заклучно со 31/12/2019	Предвидени расходи за 2020	2021	2022	2023	По 2022 година
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Буџет (637)	с	3540000,00		1180000,00	1180000,00	1180000,00	1180000,00	
Буџетско учество		3000000,00		1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	

ДДВ		540000,00		180000,00	180000,00	180000,00	180000,00
Самофинансирање (787)							
Вкупни донации							
Име на донатор**							
Име на донатор**							
Вкупни заеми							
Име на кредитор**							
Име на кредитор**							
Други извори на финансирање ***							
Вкупно		3540000,00		1180000,00	1180000,00	1180000,00	1180000,00

* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што покажува дека договорот не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).

** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој поделно.

***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот (Локална самоуправа, јавните претпријатија, регионални центри, невладини организации и др.)

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02), и врз основа на член 73 од Статутот на општина Вевчани, Градоначалникот на Општина Вевчани, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука

**за усвојување на Буџет на општина Вевчани
за 2021 година**

1. Се објавува, Одлуката за усвојување на Буџет на општина Вевчани за 2021 година, донесена на дваесет и седмата седница на Советот на Општина Вевчани, одржана на ден 22.12.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Вевчани“.

Бр. 09-982/17

29.12.2020 год.

ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

Градоначалник,

Сашо Јанкоски

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02), и врз основа на член 73 од Статутот на општина Вевчани, Градоначалникот на Општина Вевчани, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука

**за извршување на Буџетот на Општина
Вевчани за 2021 година**

1. Се објавува, Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Вевчани за 2021 година, донесена на дваесет и седмата седница на Советот на Општина Вевчани, одржана на ден 22.12.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Вевчани“.

Бр. 09-982/18

29.12.2020 год.

ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

Градоначалник,

Сашо Јанкоски

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" број 05/02), и врз основа на член 73 од Статутот на општина Вевчани, Градоначалникот на Општина Вевчани, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлука

**за усвојување на програми за развој 2021 –
2023 година**

1. Се објавува, Одлуката за усвојување на програми за развој 2021 – 2023 година, донесена на дваесет и седмата седница на Советот на Општина Вевчани, одржана на ден 22.12.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Вевчани“.

Бр. 09-982/19

29.12.2020 год.

ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

Градоначалник,

Сашо Јанкоски